

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 117

6 мај 2020, среда

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		
1584. Решение за изменување на Решението за задолжително лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија а кои се наменети за увоз во Република Македонија (*).....	2	1585. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Унгарија.....	7
		Огласен дел.....	1-104

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

1584.

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 12, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА РАДИОНУКЛИДИ ВО ПРАТКИ СО ХРАНА ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ И ПРАТКИ СО ХРАНА ЗА ИСХРАНА НА ЖИВОТНИ КОИ ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ ИСПОРАЧАНИ ОД ЈАПОНИЈА А КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (*)

Член 1

Во Решението за задолжително лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија а кои се наменети за увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 219/16 и 53/18), во насловот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во член 6 во ставот (1) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Пратките со храна за исхрана на луѓе и пратките со храна за исхрана на животни наведени во Прилог 2 од ова решение, фатени или собрани од крајбрежните води на префектурите Фукушима, Мијаги, Гунма, Јама-наши, Јамагата, Шизоука, Ибараки, Нагано или Нигата треба да бидат придружени со изјавата за увоз од став (1) на овој член и со аналитички извештај со резултатите од земените мостри и анализи без оглед на тоа од каде потекнуваат или се испорачани.“

(*) Со ова решение се врши усогласување со Регулативата на Комисијата за спроведување на Регулативата бр. 2019/1787 од 24 октомври 2019 година за одредување на специјални услови за увоз на храна и храна за животни со потекло или кои доаѓаат од Јапонија по инцидентот на нуклеарната централа во Фукушима (CELEX бр.32019R1787).

Член 3

Во членот 9 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 4

Во членот 10 во ставот (1) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 5

Во член 11 во ставот (1) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 6

Во член 12 во воведната реченица зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 7

Пратките со храна за исхрана на луѓе и пратките со храна за исхрана на животни кои ја напуштиле Јапонија пред 31 јуни 2021 година, можат да се увезат во Република Северна Македонија пропратени со изјава која е издадена во согласност со Решението за задолжително лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија а кои се наменети за увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 219/16).

Член 8

Прилозите 2 и 3 се заменуваат со нови Прилози 2 и 3 кои се составен дел на ова решение.

Член 9

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 28-37/2

4 мај 2020 година

Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство

Директор,

Зоран Атанасов, с.р.

Прилог 2

**Храна за животни и храна која подлежи на земање мостри и анализа за присуство на цезиум-134 и цезиум-137
потребна пред извоз во Република Северна Македонија**

1) Производи со потекло од префектурата Фукушима:

- печурки и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 и ex 2005 99 80.

- риби и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 со исклучок на:

- јапонски амберцак (*Seriola quinqueradiata*) или жолтоперјаста амберцак риба (*Seriola lalandi*) со тарифни ознаки ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
- поголем јапонски амберцак (*Seriola dumerili*) со тарифни ознаки ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
- јапонска морска риба или бодлоперка (*Pargus major*) со тарифни ознаки 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
- бела тревална риба или ребрест цек (*Pseudocaranx dentex*) со зеленикава боја со метални тонови и жолти перја со тарифни ознаки ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
- пацифик сина туна (*Thunnus orientalis*) или подлоперка со тарифни ознаки ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48, и ex 1604 20 90;
- атлантско-средоземно морска риба скуша (*Scomber japonicas*) или вид подлоперка со тарифни ознаки ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex - цветно растение *Aralia* spp. и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

- растение од бамбус (*Phyllostacys pubescens*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 и ex 2005 91 00,

- растение bracken (*Pteridium aquilinum*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90, ex 2004 90 и ex 2005 91 00,

- растение koshiabura (shoot of *Eleuterococcus sciadophylloides*) и од нив преработени производи тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

- јапонски јаболка (*Diospyros* sp.) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 и ex 0813 50.

2) Производи со потекло од префектурите Мијаги:

- печурки и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 и ex 2005 99 80,

- цветно растение *Aralia* spp. и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

- растение од бамбус (*Phyllostacys pubescens*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90,

- растение bracken (*Pteridium aquilinum*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

- растение koshiabura (shoot of *Eleuterococcus sciadophylloides*) и од нив преработени производи тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90.

3) Производи со потекло од префектурата Гунма:

- печурки и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 и ex 2005 99 80,

- цветно растение *Aralia* spp. и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

- растение koshiabura (shoot of Eleuterococcus sciadophylloides) и од нив преработени производи тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90.

4) Производи со потекло од префектурите Јаманаши, Јамагата, Шизоука:

- печурки и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 и ex 2005 99 80,

- растение koshiabura (shoot of Eleuterococcus sciadophylloides) и од нив преработени производи тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90.

5) Производи со потекло од префектурите Ибараки, Нагано или Нигата:

- растение koshiabura (shoot of Eleuterococcus sciadophylloides) и од нив преработени производи тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

6) соединенијата кои содржат повеќе од 50 % од производите од точките од 1, 2, 3, 4 и 5 од овој прилог.

Прилог 3

Изјава за увоз во Република Северна Македонија
Declaration for the import into Republic of North Macedonia

.....Производ и земја на потекло/Product and country of origin)

Код за идентификација/Batch identification Code.....Број на изјава /Declaration number.....

Согласно со одредбите од Решението за задолжителни лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија а кои се наменети за увоз во Република Македонија/According to the Decision to imposing mandatory testing of radionuclides in food consignment for human consumption and feed consignment for animal originating in or consigned from Japan and which are intended for import into the Republic of Macedonia

..... (овластен претставник наведен во член 7 ставови (2) и (3) од ова решение/authorized representative referred to in paragraph (2) or (3) of Article 6 of implementing regulation (EU) 2016/6)

ИЗЈАВУВА дека/ DECLARES that the.....

..... (производи наведени во член 6 став (1)/products referred to in Article 5 (1) of implementing regulation (EU) 2016/6)

од оваа пратка составена од/of this consignment composed of:..... (опис на пратката, производ, број и тип на пакување, бруто или нето тежина/description of consignment, product, number and type of packages, gross or net weight)

Натоварена/embarked at.....(место на натовар/embarkation place)

На/on..... (датум на натовар/ date of embarkation)

Од страна на/By.....(идентификација на транспортерот/identification of transporter)

Наменета за/going to.....(место и држава на дестинација/place and country of destination)

со потекло на објект/which comes from the establishment..... (име и адреса на објектот на потекло/name and address of establishment)

е во согласност со законодавството во Јапонија во поглед на максималните нивоа на цезиум-134 и цезиум-137/is compliant with the legislation in force in Japan as regards the maximum levels for the sum of caesium-134 and caesium-137.

ИЗЈАВУВА дека пратката се однесува на:/DECLARES that the consignment concerns:

- ☐ пратките со храна кои се собрани или преработени пред 11 март 2011 година/ products referred to in Annex II to implementing regulation (EU) 2016/6 as amended by regulation (EU) 2019/1787, which have been harvested and/or processed before 11 March 2011.
- ☐ пратките со храна кои не потекнуваат или не се испорачани од префектурите кои се наведени во Прилог 2 на ова решение, ваквите пратки треба да се придружени со аналитички извештај со резултатите на земање мостри и анализа./ products referred to in Annex II to implementing regulation (EU) 2016/6 as amended by regulation (EU) 2019/1787, which do not originate in and are not consigned from one of the prefectures listed in Annex II to Implementing Regulation (EU) 2016/6 as amended by regulation (EU) 2019/1787, for which the sampling and analysis of this product is required.

- ☐ пратките со храна кои се испорачани од префектурите, но не потекнуваат од префектурите наведени во Прилог 2 на ова решение и не се изложени на радиоактивност за време на транзит, ваквите пратки треба да се придружени со аналитички извештај со резултатите на земање мостри и анализа./ products referred to in Annex II to implementing regulation (EU) 2016/6 as amended by regulation (EU) 2019/1787, which are consigned from but do not originate in one of the prefectures listed in Annex II to Implementing Regulation (EU) 2016/6 as amended by regulation (EU) 2019/1787, for which the sampling and analysis of this product is required and have not been exposed to radioactivity during transiting or processing:
- ☐ производите кои потекнуваат од префектурите наведени во Прилог 2 на ова решение, потребно е задолжително земање на мостри за анализа, се земаат мостри на(датум) и се подложени на лабораториски анализи на(датум) во(име на лабораторија), за утврдување на ниво на радионуклиди, цезиум – 134 и цезиум-137. Лабораторискиот извештај е во Прилог./ products referred to in Annex II to implementing regulation (EU) 2016/6 as amended by regulation (EU) 2019/1787, which originate in one of the prefectures listed in Annex II to Implementing Regulation (EU) 2016/6 as amended by regulation (EU) 2019/1787, for which the sampling and analysis of this product is required, and have been sampled on (date) and subjected to laboratory analysis on (date) in the (name of laboratory), to determine the level of the radionuclides, caesium-134 and caesium-137. The analytical report is attached;
- ☐ пратките со храна кои се наведени во Прилог 2 и добиени производи од нив кои содржат повеќе од 50 % од овие производи, чии состојки се од непознато потекло потребно е задолжително земање на мостри за анализа, се земаат мостри на(датум) и се подложени на лабораториски анализи на(датум) во(име на лабораторија), за утврдување на ниво на радионуклиди, цезиум – 134 и цезиум-137. Лабораторискиот извештај е во Прилог./ products referred to in Annex II to implementing regulation (EU) 2016/6 as amended by regulation (EU) 2019/1787 of unknown origin or a derived product thereof or a compound feed or food containing more than 50% of those products as (an) ingredient(s) of unknown origin, which have been sampled on (date) and subjected to laboratory analysis on (date) in the (name of laboratory), to determine the level of the radionuclides, caesium-134 and caesium-137. The analytical report is attached.

Направено

во.....на.....

Done

at.....on.....

(Надлежен орган, Држава/ competent authority, Member State)

Потписи печат од надлежен орган наведен во член 7 став (2) и (3)
 Stamp and signature of the authorized representative
 referred to in Article 6 (2) or (3) of implementing regulation (EU) 2016/6

1585.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА****Член 1**

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Унгарија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 17/20, 26/20, 86/20 и 99/20), во членот 1 став (1) по алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:

“ - Бекеш/Békés,“.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-222/5
4 мај 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

ISSN 0354-1622



2020117